

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2021 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за одобрување на Барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува Барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-1832/1 од 4 октомври 2021 година за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Јавно претпријатие за државни патишта, со ЕДБ 4080013533677, и тоа:
  - место на потрошувачка бр.000000150626,
  - адреса на мерно место: Амзабегово,
  - постоечка категорија на приклучок: LV2,
  - нова категорија на приклучок: LV1.1,
  - напонско ниво на мерење: низок напон и
  - локација на мерење: низок напон.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3), точка 5) од Законот за енергетика\* за промената на категорија на приклучок од LV2 во LV1.1 на потрошувачот Јавно претпријатие за државни патишта, и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

## Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр.12-1832/1 од 4 октомври 2021 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.1 на потрошувачот Јавно претпријатие за државни патишта, место на потрошувачка бр. 000000150626 и адреса на мерно место Амзабегово.

Барањето е поднесено како резултат на контрола на мерно место спроведена од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивниот систем, при што е утврдено дека приклучокот е наменет за осветлување на клучката Амзабегово – Овчо поле. Бидејќи во евиденцијата на Електродистрибуција ДООЕЛ ова мерно место е евидентирано со категорија на приклучок LV2, потребно е да се направи промена на категоријата на приклучок од LV2 во LV1.1. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави ГИС скица, фотографии од мерното место и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 3) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20) согласно кој во категоријата LV1.1 припаѓаат нисконапонски приклучоци а

преземената електрична енергија е наменета исклучиво за јавно осветление, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**Бр. 12-1832/2**

**14 октомври 2021 година  
Скопје**

**Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**